

Ситонија  
Куќа „Марија Карга“ - Ормос Панагијас

Термин	Ноќевања	1/2 студио	1/3 студио	1/4 студио
05/06-12/06	7	140	175	245
12/06-19/06	7	175	210	280
19/06-26/06	7	210	245	315
26/06-03/07	7	245	315	350
03/07-10/07	7	280	350	455
10/07-17/07	7	350	420	490
17/07-24/07	7	385	455	525
24/07-31/08	7	385	455	525
31/07-07/08	7	385	455	525
07/08-14/08	7	385	455	525
14/08-21/08	7	385	455	525
21/08-28/08	7	350	420	455
28/08-04/09	7	280	350	420
04/09-11/09	7	245	315	350
11/09-18/09	7	210	245	315
18/09-25/09	7	175	210	245

Напомени и услови:

- Цените во табелите се објавени во евра, плаќањето на аранжманот е исклучиво во денари, по курс 1 евро = 62 мкд. Истите се дадени (објавени) за наем на цело студио (1/2 двокреветно, 1/3 трикреветно, 1/4 четирикреветно) за 7 ноќевања, според бројот на кревети во секоја соба, без вклучен превоз, а истиот се доплаќа:
  - o За возрасни 2.480 мкд. (50 евра) / во еден правец (35 евра)
  - o За деца до 12 години 1.860 мкд. (35 евра) / / во еден правец (30 евра)
  - o Деца до 1,99 години бесплатно, без седиште
- Тргувањето од Скопје е во 3 часот наутро (на паркингот спроти хотел „Холидеј ин“) а состанок на групата е во 2:30 минути. Тргувањето од Грција е од место и време кои се договараат со придружникот-пратител на групата.
- Термините во табелите се денови на започнување и на завршување на аранжманот.
- За сигурна резервација се прифаќа исклучиво уплата на 30% аконтација во моментот на потпишување на Договор за патување, и целосна уплата најдоцна 7 дена пред започнување на аранжманот. Кој било друг начин на резервација (усно, телефонски или слично) е неважечки.
- При резервирање на одбраниот објект, ве молиме да приложите копии од пасоши на сите патници кои ќе престојуваат во истиот.
- Преземањето на собите започнува најрано во 14 часот по локално време првиот ден, а напуштањето на истите е најдоцна до 9 часот по локално време последниот ден од аранжманот. Ненавременото напуштање на собите може да биде причина за нарушување на одморот и комодитетот на клиентите кои треба да влезат во студијата/апартманите во следниот термин.
- Во собите е дозволено сместување на лица согласно со бројот на легла, т.е. исклучиво на лицата кои се наведени во ваучерот издаден од т.а. „Атлас плус“. Во случај на сместување на повеќе лица од дозволеното, агенцијата или локалниот партнер на истата го задржуваат правото да не ги примат лицата кои не се наведени во ваучерот или за истите да побараат соодветен финансиски надомест.
- Единствено е дозволено сместување на едно дете до 2,99 години над бројот на кревети во секое студио или апартман
- Сликите кои се објавени на нашата веб-страница ([www.contact@atlasplus.mk](mailto:www.contact@atlasplus.mk)) се само дел од севкупната понуда-содржина и истите служат за да се добие генерален впечаток за објектот, агенцијата не може и нема да гарантира сместување во прецизно одредена соба од објавените. Нашата веб-страница ([www.atlasplus.mk](http://www.atlasplus.mk)) е од информативен карактер, за сите детали и специфичности, задолжително информирајте се воп нашата агенција

- За информациите добиени од вработените на т.а. „Атлас плус“, агенцијата-организатор ја презема целосната одговорност кон странките-патници за време на аранжманот, за кои било други форми и извори на информации околу и за капацитетите, не може и нема да преземе одговорност.
- Агенцијата организира превоз со придружник-пратител на групата, до место кое е најпогодно за застанување и паркирање на автобусот.
- Клиентите кои не користат организиран превоз од агенцијата, т.е. оние кои патуваат со сопствен превоз се сместуваат индивидуално во собите, истите ги молиме да побараат точни информации за локација (координати и контакт) на сместувачките капацитети во нашите канцеларии.
- За хигиената во собите во текот на престојот се грижат самите клиенти.
- Сопствениците на објектите го задржуваат правото при евентуално направена-причинета штета да извршат наплата за истата од клиентите кои се сместени во моментот.
- Туристичката агенција „Игуана“ има потпишано договори за фиксен (гарантиран) закуп на капацитетите наведени во оваа понуда.
- Цените објавени во табелите се конечни, без скриени трошоци. Одлуката за доплата на клима-уред, интернет и слично, кај одредени сместувачки капацитети е на сопствениците на објектите,
- т.а. „Атлас плус“ ги објавува информациите според меѓусебно потпишаниот договор со истите.
- т.а. „Атлас плус“ не може да гарантира стабилност, брзина или коректност на интернет врската во кој-било објект од целата понуда.
- Агенцијата го задржува правото да објави дел од слободните (непродадени) капацитети на Last Minute понуда, претходно направените и потврдени резервации нема да подлежат на какви било промени во цената.
- Пред тргнување, Ве молиме да ја проверите важноста на своите патни исправи и задолжително да обезбедите патничко-здравствено осигурување, недостаток на истите не е одговорност на вработените во т.а. „Атлас плус“ и на самата агенција.

За овој аранжман важат Општите услови за патување на агенциите членки на СКТМ чиј член и еден од основачите е т.а. „Атлас плус“.

Тимот на „Атлас плус“ ви посакува убаво и спокојно лето, пријатен престој и прекрасни спомени, секое добро драги пријатели.